

20151925294

СОБРАНИЕ НА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Врз основа на членот 75 ставови 1 и 2 од Уставот на Република Македонија, претседателот на Република Македонија и претседателот на Собранието на Република Македонија издаваат

УКАЗ ЗА ПРОГЛАСУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Се прогласува Законот за изменување и дополнување на Законот за градежните производи,

што Собранието на Република Македонија го донесе на седницата одржана на 2 ноември 2015 година.

Бр. 08-5109/1
2 ноември 2015 година
Скопје

Претседател
на Република Македонија,
д-р **Горге Иванов**, с.р.

Претседател
на Собранието на Република
Македонија,
Трајко Вељаноски, с.р.

ЗАКОН ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНИТЕ ПРОИЗВОДИ

Член 1

Во Законот за градежните производи („Службен весник на Република Македонија“ број 104/15) членот 54 се менува и гласи:

„ (1) Глоба во износ од 5.000 евра во денарска противвредност ќе му изрече за прекршок на правното лице, односно трговец поединец, ако:

- пушти на пазар градежен производ во спротивност со членовите 5, 8, 9, 11, 12 и 21 од овој закон,

- даде изјава за својствата на градежниот производ во спротивност со членот 8 од овој закон,

- додели европска техничка согласност во спротивност со членовите 21 и 23 од овој закон,

- не го означи градежниот производ во согласност со членовите 11 и 12 од овој закон,

- во атестирање на сообразност вклучи тела за сертификација спротивно на членовите 29, 32 и 35 од овој закон,

- изврши задача на телото вклучено во атестирање на сообразноста, без решение од членовите 29, 32 и 35 и 38 од овој закон и

- не постапува во согласност со решенијата на пазарниот инспектор од членовите 50 и 51 од овој закон.

(2) Глобата во износ од 30% од одмерената глоба за правното лице, односно трговец поединец ќе му се изрече и на одговорното лице во правното лице, односно на одговорното лице во трговец поединец за прекршоците од ставот (1) на овој член.

(3) За прекршоците од ставот (1) на овој член, државниот пазарен инспектор е должен на сторителот на прекршокот да предложи постапка за порамнување со издавање на прекршочен платен налог, пред да поднесе барање за поведување прекршочна постапка.

(4) Прекршочниот платен налог содржи лично име, адреса и единствен матичен број на граѓанинот, ако се работи за странец и број на патната исправа и држава, а за правно лице назив, седиште и даночен број, местото и времето на сторување на прекршокот, правната квалификација на прекршокот, износот на глобата, број на сметката за плаќање и правна поука.

(5) По приемот и потпишувањето на прекршочниот платен налог, сторителот на прекршокот е должен да ја плати глобата изречена согласно со ставовите (1) и (2) на овој член, во рок од осум дена од приемот на прекршочниот платен налог на сметката означена во платниот налог.

(6) Сторителот на прекршокот кој ќе ја плати глобата во рок од став (5) на овој член, ќе плати половина од изречената глоба, за кое право се поучува во правната поука.

(7) Во постапката која ќе заврши со плаќање на прекршочен платен налог не се плаќаат трошоци на постапката.

(8) Ако сторителот на прекршокот не ја плати глобата во рок од ставот (5) на овој член, државниот пазарен инспектор поднесува барање за поведување прекршочна постапка до надлежниот суд.

(9) Кога прекршокот од ставот (1) на овој член е сторен со цел сторителот за себе или за друго лице да прибави имотна корист или прекршокот е сторен од организирана група на лица или во текот на календарската година сторителот го повтори прекршокот од ставот (1) на овој член, надлежниот суд може да изрече глоба во висина од 15.000 евра во денарска противвредност.

(10) Доколку постои опасност правното лице, односно трговец поединец за дејствијата од ставот (1) на овој член да изврши повторен прекршок може да му се изрече санкција забрана на вршење дејност во траење од една до три години.

(11) За прекршокот од ставот (1) алинеја 1 на овој член ќе се изрече прекршочна мерка одземање на имотната корист, која е остварена со сторување на овој прекршок.

(12) Државниот пазарен инспектор е должен да води евиденција за издадените прекршочни платни налози и за исходот на покренатите постапки.

(13) Во евиденцијата од ставот (12) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на прекршочниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(14) Личните податоци од ставот (13) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(15) Формата и содржината на прекршочниот платен налог ја пропишува министерот за економија.“

Член 2

По членот 54 се додава нов член 54-а, кој гласи:

“Член 54-а

(1) Глоба во износ од 200 евра во денарска противвредност ќе му се изрече за прекршок на физичкото лице за дејствијата од членот 54 од овој закон.

(2) За дејствијата од членот 54 од овој закон, на физичкото лице, државниот пазарен инспектор ќе му издаде мандатен платен налог.

(3) Сторителот на прекршокот има обврска во рок од осум дена од денот на врачувањето на мандатниот платен налог да ја плати глобата во определениот износ.

(4) Ако сторителот на прекршокот доброволно не ја плати глобата од ставот (1) на овој член, мандатниот платен налог има сила на извршна исправа и државниот пазарен инспектор ќе го достави до органот надлежен за присилно извршување, за негово извршување.

(5) Државниот пазарен инспектор е должен да води евиденција за издадените мандатни платни налози и за исходот на покренатата постапка.

(6) Во евиденцијата од ставот (5) на овој член се собираат, обработуваат и чуваат следниве податоци име и презиме, односно назив на сторителот на прекршокот, живеалиште, односно престојувалиште, седиште, вид на прекршокот, број на мандатниот платен налог кој му се издава и исходот на постапката.

(7) Личните податоци од ставот (6) на овој член се чуваат пет години од денот на внесување во евиденцијата.

(8) Формата и содржината на мандатниот платен налог ја пропишува министерот за економија.“

Член 3

Членот 55 се менува и гласи:

„Член 55

Одмерувањето на висината на глобата на правното лице односно трговец поединец се врши согласно Законот за прекршоци.“

Член 4

Подзаконските акти утврдени со овој закон ќе се донесе најдоцна во рок од 30 дена од денот на влегувањето во сила на овој закон.

Член 5

Овој закон влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Република Македонија“.